



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 22

7 јули 1946

Год. II

Службен весник на Народна Република Македонија излегуе повремено. Ракописите се праќаат на адреса: Одделение за печат — отсек службен весник на Н. Р. М. — Скопје. Ракописите не се враќаат

Цена 5 динари од табак. Претплата за 6 месеци 135 динари за една година 250 динари. Огласите се приеми по тарифата објавена во Службен весник на Н. Р. М. бр. 7/46, Чековна сметка бр. 33109

222

На основ чл. 44 од Правилникот за накнада разносните за службени патуења и селидби на сојузните службеници, на службениците на сојузните саороркјани и други самостојателни установи од 22 мај 1945 г. и решението на Привредниот Совет V бр. 3912/24 април 1946 г. по предложение на Министерот на Финансите, Министерскиот Совет на Народна Република Македонија го донесе следното

РЕШЕНИЕ

за дневниците за службени патуења на службениците на Владата на Народна Република Македонија, нејзините установи, на работниците и намештениците од државни стопански претпријатија под републиканска управа.

1) На службениците на Владата на Народна Република Македонија за службени патуења во границите на државата им припаѓаат следните дневници:

а) на службениците од I—IV положајна група 2 степен **Дин. 220.—**

б) на службениците од V—VIII положајна група и приправниците од VII положајна група **Дин. 200.—**

в) на службениците од IX—X положајна група и приправниците од IX положајна група **Дин. 180.—**

г) на приправниците од X положајна група, званичниците, службениците, дневничарите, надничарите и работниците при Републикарските установи. **Дин. 160.—**

2) На работниците и намештениците кои се исплатуат по Уредбата за регулирање на надниците и платите на работниците и намештениците од 12 април 1945 г. за службени патуења во границите на државата, на име надокнада им припаѓаат следните дневници:

а) намештениците чија редовна месечна заплата на работниците чија месечна заработуачка (пресметана на основ одредените часовни надници за 25 дена) изнесуе преку 4.500 динари. **Дин. 220.—**

б) на намештениците чија редовна месечна плата и на работниците чија месечна заработуачка изнесуе преку 3.200 до 4.500 динари. **Дин. 200.—**

в) на намештениците чија редовна месечна плата и на работниците чија месечна заработуачка изнесуе преку 2.500 — 3.200 динари. **Дин. 180.—**

г) на намештениците чија редовна месечна плата и на работниците чија месечна заработуачка изнесуе 2.500 динари **Дин. 160.—**

Висината на дневниците означена во т. 1) и 2) на ова решение ќе се исплатуат за патуења во места, кои се прогласени за први разред скалотија, а во места, кои се прогласени за втори разред скалотија, дневницата се смалуе за 10%.

После 10 дена проведени во исто место дневницата се смалуе за 20 посто, а след 20 дена за 30 посто. Прекинуењето на работата заради службеното патуење од местото каде е пратен службеникот не го

прекинуе овој рок след враќањето во местото. По овој пропис се намалуе дневницата на службениците кои вршат теренска работа без обзир на движењето од место во место. Коа работата се смета теренска ќе ја определуат наредоодателите во своите наредби за патуења.

Уголемуењето на дневниците ќе се исплатуе само од кредитите предвидени за патни трошкови односно од уштедите по другите кредити, под услов да се пред ангажирањето доие одоорение за уголемуење на кредитите од уштедите, а во колку нема уштеди од резервните кредити.

Во рок од 20 дена след стапуењето во сила на ова решение, се задолжуат сите окружни народни одбори, Градскиот народен одбор — Скопје и сите околински народни одбори, да донесат решенија за надокнада патните и дневните трошкови на своите службеници во согласие на Мин. на финансите на Народна Република Македонија држејќи се за основните начела на ова решение.

Во поглед на условијата од кои што се определуе службеното патуење и дневниците на намештениците и работниците ќе се применуат сходно прописите на Правилникот за надокнадата на разносните за службените патувања и селидби. — Мин. финансии I бр. 3081 од 12 јули 1945 г. („Сл. весник“ бр. 13 од 13 јули 1945 год.)

Решението на Министерскиот Совет зап. Бр. 10 од 14 мај 1946 г. („Сл. весник“ бр. 16 од 29 мај 1946 год.) престануе да важи со стапуењето во сила на ова решение.

Ова решение стапуе во сила од денот на негово то објавуење во Службен весник на Народна Република Македонија.

Министер на финансите, Д. Цамбаз с. р.
Председател на Владата на Н. Р. М.

Л. Колишевски с. р.

Следуат потписи на министрите

223

На основанне т. т. 1, 2, 4 и 8 од Решението на Антифашиското собрание на народното ослободуење на Македонија за конституисањето на АСНОМ како врховно законодателно и исполнително претставително тело и највисок орган на државната власт на Демократска Македонија, во врска со чл. 3 од Законот за изменење и дополнење на горното Решение и по предлог на Владата на Народната Република Македонија, — Президиумот на Народното собрание на Народната Република Македонија го донесува следниот

ЗАКОН

за ополномоштуење Владата на Народната Република Македонија да заклучуе зајмови.

Чл. 1

Се овластуе Владата на Народната Република Македонија да за извршуењето на своите задачи

може да заклучуе зајмови и по нив да ја задолжуе Народната Република Македонија.

Чл. 2

Документите за заклучените зајмови од Владата на Народната Република Македонија, во смисол на чл. 1, ќе ги потпише министерот на финансиите.

Чл. 3

Овој Закон стапуе во сила со денот на објавуењето во „Службен весник на Народната Република Македонија“.

Број 486

СКОПЈЕ, 28 јуни 1946 година

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЕКРЕТАР,
Наум Наумов, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Богоја Фотев, с. р.

224

На основание т. т. 1, 2, 4 и 8 од Решението на Антифашиското собрание на народното ослободуење на Македонија за конституирањето на АСНОМ како врховно законодателно и исполнително претставително тело и највисок орган на државната власт на Демократска Македонија, во врска со чл. 3 од Законот за изменење и дополнење на горното Решение и по предлог на Владата на Народната Република Македонија, — Президиумот на Народното собрание на Народната Република Македонија го донесува следниот

ЗАКОН

за давање државна гаранција

Чл. 1

Се овластуе Владата на Народната Република Македонија, да спрема потреба дава државна гаранција за заеми и други задолженија, кој ги заклучуат министерствата и другите власти, установи и државни претпријатија на Народната Република Македонија како и за зајмови и задолженија на останалите установи и претпријатија, за кои Владата најде да се заклучени по општеполезни сврхи.

Чл. 2

Документите за гаранцијата, дадени по чл. 1, ќе ги издава и потпише Министерот на финансиите на Народната Република Македонија.

Чл. 3

Гаранциите на Народната Република Македонија, дадени пред донесуењето на овој Закон, ќе се доведат во складност со прописите на овој Закон.

Чл. 4

Овој Закон стапуе во сила со денот на неговото објавуење во „Службен весник“ на Народна Република Македонија.

Скопје 28 јуни 1946 година. — Број 487.

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЕКРЕТАР,
Наум Наумовски, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Богоја Фотев, с. р.

225

Во врска со Правилникот за обрачување и наплатување на трошковите во државните болници (отпечатен во „Службен весник Н. Р. Македонија бр. 24 од 27 XI 1945 год.)

РЕШУАМ:

да се точка 2 од чл. 15 на истиот Правилник измени и гласи:

Бремените жени и родилки за лежење и лекување во болниците и родилните домови плаќаат дневно 30 динари, а ако се членови на Земскиот завод за соци-

ално осигуруење или болесничкиот фонд на саобраќајното особље дневно се плаќа 50 динари.

Овао Решение влегуе во сила след неговото добивање на значаие.

Министер: д-р Попадич, с. р.

226

По дадениот предлог од Земскиот уред за цени на Македонија со писмо Бр. 2603 од 29 мај 1946 година, во врска со плаќање на превозни трошоци за превоз на царевично брашно од гара Неготино до Кавадарци, донесуам

РЕШЕНИЕ:

1) Направените превозни трошоци од Околинското народно претпријатие „Онап“ во Кавадарци при преносот на 100.000 (сто хиљади) килограма царевично брашно од гара Неготино до Кавадарци, да се исплатат од „Изравнителниот фонд за жито“.

2) Исплатата на превозните трошоци да се изврши према одлуката Бр. 7395 од 1 IV. 1946 година за изменување на чл. 2 точка б) од Правилникот за исплатите од „Изравнителниот фонд за жито“, по чл. 1.

3) Овао Решение влегува во сила со денот на објародувањето во „Службен весник на Н. Р. Македонија“.

МИНИСТЕР

НА ТРГОВИНАТА И СНАБДУЕЊЕТО
Д. Бојановски с. р.

227

Министерството на народното Здравје на НРМ има сведенија да некои здравствени установи прегледаните болни во амбулантите ги упатват во бактериолошкиот и хемискиот лаборатории за да им се земе материјал за анализа серолошки и бактериолошки преглед.

За да не би се болните пракјале без потреба и идеље чак во Скопје

НАРЕДУЕМ:

да сите здравствени установи земаат материјал од болните за анализа, серолошки и бактериолошки преглед во своите амбулантни и истиот да го пракјат во бактериолошкиот или хемискиот лаборатории — Скопје, од кои ќе добијат резултати.

За неисполнување на оваа Наредба ќе се земе на одговорност.

Бр. 1254/21 VI 1946 год. — Министерство на народното здравје

Министер, Д-р В. Попадич, с. р.

228

Со оглед на тоа да со кадарот-микроскописти лошо стоиме, нужно е да се сработката со војниот санитарен прошири и продуби како би се тој недостиг на кадарот ублажил. Затоа се

НАРЕДУЕ:

1. Да на војните микроскописти се дозволи работа во здравствените станици односно маларичните станици.

2. Да им се стави на расположение целиот инвентар, во колку им биде нужен.

3. Војните микроскописти во прв ред ќе задоволуваат нуждите на војската па после свршената работа ќе работат за цивилното население.

4. Кога ќе се оспособат да вршат самостално работа тогаш нашите микроскописти може да се пракјат по пунктовите да вршат истражуења и зимат крв од самнителни болни од маларија.

Пом. министер Д-р ГАВРИЛСКИ

229

На основа на Наредбата на Министерството на трговијата и снабдуењето на ФНРЈ за начин на продавачка за предмети под планска распределба и потрошувачка бр. 48620 од 11 VI 1946 год. донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Решението за промет со српови и коси обнародовано во Службениот весник на Народна Република Македонија бр. 19 од 18 VI 1946 год) се изменуе во смисол на Наредбата на Сојузното Министерство на трговијата и снабдуењето под бр. 4862/11 VI 1946 г. согласно која, прометот со српови и коси ќе се врши слободно и секој потрошач може за сопствени потреби да ги набавуе без посебни одобрења и без упис во потрошувачките листои.

230

На основание Времените напатствија за извршување на казните буква „б“ Министерството на внатрешните работи на Н. Р. Македонија издава следниот

ВРЕМЕНЕН ПРАВИЛНИК

за работата на лица, кој са осудени на присилна работа без лишување од слобода

Чл. 1

Лица осудени на присилна работа без лишување од слобода не смејат да се исползуват за часна работа или за работа во своја полза, но само за општествени и општо полезни работи.

Работата треба да биде полезна и продуктивна, да биде интерес кај осудениот и да биде корисна за него.

Чл. 2

Лицата осудени на присилна работа ќе се употребат за работа која одговара на нивната способност и физичка можност по потреба, тамо каде што има нужда.

Чл. 3

Сите осудени ќе се употребат за работа онаму кај што ќе ги одведи соодветниот народен одбор — оддел за внатрешни работи

Чл. 4

Бремените жени и жени кои дојат ќе се испраќаат на работа само у својата место-жителство.

Чл. 5

Лицата испратени на работа са должни да свршат поверената им работа точно на време и без штета.

Чл. 6

Одделот на внатрешните работи штом добије пресуда или решење, со кое се некое лице осудува на присилна работа, ќе го повика лицето за да му саопшти решението за работа и ќе му определи ден и место за работа.

Одделот е должен да води точен список како за лицата, тако и за извршената работа и да врши контрола на самата работа.

Чл. 7

Во случај на осудениот и болест на осудената жена, може да се прекине и одложи казната.

За бременни жени исполнението на казната се одлага 2 месеца пред раѓањето, а после со нив се постапуе согласно чл. 4.

Чл. 8

Онои народен одбор — оддел за внатрешни работи, када осуденото лице е испратено за работа ќе води надзор и за правилното применување на таблицата за исхрана.

Исхраната на осудените ќе се врши по таблица која ќе биде определена од Министерството на внатрешните работи на Н. Р. Македонија.

Ако осудениот е испратен на работа во некоје предприятие или некоја друга установа, квартирата и исхраната лагја на терет на самото предприятие.

Чл. 9

Осуденото лице испратено на работа од одделот за внатрешните работи нема право на парична награда за извршената работа од него.

Чл. 10

Работата на осудените на присилна работа без лишување од слободата, не може да трае повеќе од 9 сатот дневно во работилниците, а 10 во земјоделското стопанство. Осудениот е должен да ги посетуе часовите за културно-просветно преваспитавање на самите осудени одржавани од раководството кај со доделени на работа.

Чл. 11

Осудениот на присилна работа без лишување од слобода е должен да врши својата работа совесно и точно према напатствијата, а согласно чл. 6 на овој временен правилник.

Осудениот на присилна работа должен е да се понаша коректно спрема старешините и да се покорав на нивните наредби во духот на овој временен правилник и во полза на самата работа.

Во случај на несовесно држање на работата, не идее редовно на работа, самовласно напуштање на работа или не коректно понашање лицето ќе се казни дисциплински, а времето додека трае — се издржава — дисциплинската казна нема да се смета во издржување на казната.

Чл. 12

Казните по нарушењето од предниот член са:

- а) Укор
- б) Давање на потешка работа и
- в) Затвор до 7 дана.

Чл. 13

Во случај на нарушението има карактер на кривично дело, звршителот на истото дело, се предава на редовниот суд.

Чл. 14

Казните од чл. 12 на овој Правилник ги донесе началникот, односно шефот на одсекот на внатрешните работи соодветниот народен одбор во местото каде е лицето на работа, со мотивирано решение.

Чл. 15

Казненото лице има право на жалба против това решение во рок од три дена од денот на саопштењето му, до повисокиот народен одбор — оддел за внатрешни работи, чие решени е окончателно.

Чл. 16

За сите промени станали по отишание на лицето осудено на присилна работа без лишување од слобода, ќе се известова Министерството на внатрешните работи на Народна Република Македонија на кое се поднесуе и предлог за условен одпуст ако са исполнети условијата на одел „б“ од напатствијата за извршување на казните.

Чл. 17

Осудени на присилна работа без лишување од слобода ако са до донесуењето на пресудата биле лишени од слобода, притворот или истражниот затвор им се урачунава ако това е внесено во диспозитивот на самата пресуда.

Чл. 18

Времето проведено во притвор или истражниот затвор ќе се смета еден према еден т. е. еден ден истражен затвор или притвор за еден ден присилна работа без лишување од слобода.

Чл. 19

През време на издржување на казната осудените можат да нокјеват по своите кукји или пак на свој разноски по часни квартири.

Чл. 20

Овој Временен правилник влегуе во сила со објавуењето во „Службен весник“ Народна Република Македонија.

Министер Ц. Узуноски с.р.

231

РЕШЕНИЯ

ОД ПЕРСОНАЛЕН КАРАКТЕР

МИНИСТЕРСТВО НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА Н.Р. МАКЕДОНИЈА

ЛЕГА Н. ЈАНКО досега командант на команда позадина 48 дивизија во VI. положбајна група се претвора на служба во Министерството на внатрешните работи на Н.Р. Македонија.

Бр. 432

ДИМЕВСКИ Н. ЈОРДАН, милиционер при Околијската народната милиција — Прилеп се разрешува од должност.

Бр. 434

НАЈДОСКИ РИСТЕ, милиционер при Околијската Народна милиција — Прилеп се разрешува од должност.

Бр. 435

ДАЛИПОВСКИ А. РАМАДАН, сеобработен милиционер при Градската Народна милиција — Скопје се разрешува од должност.

Бр. 436

КАРАЈАНОВ К. КОСТА милиционер при Градската народна милиција — Гевгелија се разрешува од должност.

Бр. 437

ГАВРОВСКИ М. ЗЛАТЕ од с. Отвешните — Теарачко се назначува на служба при Министерството на внатрешните работи на Н.Р. Македонија, а се става привремено при Околијската народна милиција — Теарачи, и се класира како зв. III — група.

Бр. 438

ЦВЕТКОСКИ Р. АНГЕЛЕ од Слатина — Бродско се назначува на служба при Министерството на внатрешните работи на Н.Р. Македонија, а се става привремено при Околијската народна милиција — Брод и се класира како зв. III — група.

Бр. 439

ЛАМАНОВСКИ Н. ЖИВКО од с. Лева — Рака — Ресенско се назначува на служба при Министерството на внатрешните работи на Н.Р. Македонија, а се става привремено на служба при Окол народна милиција — Ресен и се класира како зв. III — група.

Бр. 441

ЛАЗАРОВСКИ И. ЈОВАН, се разрешува од должноста на негово место се назначува СТЕФАНОВСКИ С. АНДОН при Околијската народна милиција Струга и се класира како зв. III — група.

Бр. 440

СПИРКОСКИ Ј. ДАНАИЛ од с. Лениште — Прилепско се назначува во Министерството на внатрешните работи, а се става привремено на служба во Околијската народна милиција — Прилеп и се класира како зв. III — група.

Бр. 442

ИЛИОСКИ К. РУСЕ од град Кичево се назначува на служба при Министерството на внатрешните работи на Н.Р. Македонија, а се става привремено на служба во Околијската народна милиција — Кичево и се класира во X — гр.

Бр. 443

НЕЧЕСКИ Т. МИХАИЛО од с. Рамна — Битоолско се назначува на служба при Министерството на внатрешните работи на Н.Р. Македонија, а се става привремено во Околијската народна милиција — Битола и се класира како зв. III — група.

Бр. 444

ВИДЕНСКИ НАНКО на служба во Околијската народна милиција Брод се разрешува од должност, а на негово место се назначува лицето ЦВЕТАНСКИ Г. САНДЕ и се класира како зв. I — група.

Бр. 445

РИСТОСКИ В. СЛАВЕ од с. Болно — Ресанско на служба при Министерството на внатрешните работи на Н.Р. Македонија, а се става привремено во Околијската народна милиција — Ресен и се класира како зв. III — група.

Бр. 446

СЕКИРОСКИ К. ЈОРДАН од с. Грнчари, Ресенско се назначува на служба при Министерството на внатрешните работи на Н.Р. Македонија, а се става привремено при Околијската народна милиција — Ресен и се класира како зв. III — група.

Бр. 447

МОНЕСКИ М. ТОДОР на служба при Околијската народна милиција — Струга се разрешува од должност.

Бр. 448

БОЈОСКИЦ, БОЈО од с. Палиште — Мориховско се назначува на служба при Министерството на внатрешните работи на Н.Р. М а се става привремено во Околијската народна милиција — Морихово и се класира како зв. III — група.

Бр. 449

ПЕТКОВСКИ А. РИСТО на служба при Градската Народна милиција — Куманово се разрешува од должност.

Бр. 450

НАУМОСКИ ИЛИЈА на служба при Околијската Народна милиција — Гостивар се разрешува од должност.

Бр. 451

ФИЛИПОВСКИ Д. СТЕФАН се назначува на служба при Министерството на внатрешните работи на Н.Р. Македонија и се класира во IX — група.

Бр. 452

КАВРАКОВСКИ ХРИСТОВ КИРО од град Штип се назначува на служба при Министерството на внатрешните работи на Н.Р. Македонија и се класира во IX — група.

Бр. 453

КРАНГО ГЕОРГИЕВ ЛИМИТАР од пр. Скопје се назначува на служба при Министерството на внатрешните работи на Н.Р. Македонија и се класира во IX — група.

Бр. 454

ЧОКАРОВСКИ ТАНАСОВ БОРИС на служба при Околијскиот Н. О. В. Р. — Струга се разрешува од должноста, а се назначува при Министерството на внатрешните работи на Н.Р. Македонија и се класира во VIII — група.

Бр. 455

СТОЈАНОВСКИ Д. ПАНДЕ од с. Баница — Струмичко се назначува на служба при Министерството на внатрешните работи на Н.Р. Македонија, а се става привремено при Околијската народна милиција — Струмица и се класира како зв. III — група.

Бр. 456

СТЕФАНОВСКИ КИРО — „МРЗАТА“ на служба во Окружната Народна милиција — Битола се разрешува од должност.

Бр. 457

ЈОВКОВСКИ В. ЈОВКО од с. Љубојно — Ресенско се назначува на служба при Окружниот народен одбор — Битола и се класира во IX — група.

Бр. 458

МАНЧЕВСКИ ЈОВАН на служба при Градскиот Народен одбор В.Р. Скопје се разрешуе од должност
Бр. 459

ОРОВЧАНОВ ГЕОРГИ се назначуе на служба при Окружниот Народен одбор — О. В. Р. — Велес и се класира во IX група.

Бр. 460

ПЕШЕВСКИ Т. КОСТА од с. Велршина — битолско се назначуе на служба во Окружниот народен одбор — О. В. Р. — Битола и се класира како зв. II група.

Бр. 461

ПАНОВ ХРИСТОВ НИКОЛА се преназначуе за шофер во пожарната команда — Скопје и се прекласира во IX група.

Бр. 462

АНАСТАСОВ БОГДАН од с. Мокрени — велешко се назначуе на служба при Околинскиот народен одбор О. В. Р. — Велес и се класира како приправник X гр.

Бр. 463

НИКОЛОВ Ц. МИТО од с. Локвица — бродско се назначуе на служба при Околинскиот Народен одбор О. В. Р. — Брод и се класира како приправник X група.

Бр. 464

КАРАМЕШИНОСКИ Б. СТОЈАН од с. Мешиште — охридско се назначуе на служба при Министерството на внатрешните работи на Н. Р. Македонија а се доделуе привремено на работа во Околијската народна милиција — Охрид и се класира како зв. III група.

Бр. 465

ФИЛИПОВ ПЕТАР се назначуе на служба при Окружниот Народен одбор — О. В. Р. — Штип и се класира во VIII група.

Бр. 467

АДИЛОВ ЈОВАН на служба при Околијската народна милиција — Берово во се разрешуе од должноста.

Бр. 468

ТАСЕВСКИ И. ГЈОРГИ од с. Ратово — беровско се назначуе на служба при Министерството на внатрешните работи на Н. Р. Македонија и се доделува привремено на работа во Околиј. народна милиција — Берово и се класира као зв. III група.

Бр. 469

МУСТАФОВ Г. АДИЛ на служба при Околијската народна милиција — Берово се разрешуе од должноста.

Бр. 470

МЕХАНЦИЕВСКИ Д. ИЛИЈА се назначуе на служба при Министерството на внатрешните работи на Н. Р. Македонија, а се доделуе привремено на служба во Околијската народна милиција — Берово и се класира како зв. III група.

Бр. 471

НАСУФОВ Ј. АМЕТ на служба при Околијската народна милиција — Штип се разрешуе од должноста а на негово место се назначуе лисето МИТРОВ М. ТРАЈАН и се класира како зв. III група.

Бр. 472

ЦЕЛОСКИ Р. СЛАВЕ од с. Трпнци — охридско се назначуе на служба при Министерството на внатрешните работи на Н. Р. Македонија а се доделуе привремено на работа во Околијската народна милиција Охрид и се класира како зв. III група.

Бр. 473

ШКУРТЕСКИ ДЕЈАН на служба при Околијската Народна милиција — Охрид се разрешуе од должноста.

Бр. 474

СЕКУЛОВСКИ М. ДРАГЕ од с. Грешница се назначуе на служба при Министерството на внатрешните работи на Н. Р. Македонија и се доделуе привремено на работа во Градската Народна милиција — Битола и се класира како зв. III група.

Бр. 475

АРНАУДСКА Ф. НИКОЛИНА, на служба при Градската Народна милиција — Охрид се разрешуе од должноста

КОСТОВСКИ Н. ДИМИТАР од град Битола се назначуе на служба при Министерството на внатрешните работи на Н. Р. Македонија, а се доделуе привремено на работа во Градската Народна милиција — Битола и се класира како зв. III група.

477

ГЕОРГИЕВСКИ МИЛАН од гр. Кавадарци се назначуе на служба при Казнено-поправителниот дом и заводот за преселна работа — Идризово и се класира како пр. IX група.

Бр. 479

ПИРОВ ИЛИЈА од град Кавадарци се назначуе на служба во Казнено-поправителниот дом и заводот за присилна работа — Идризово и се класира во VIII група.

Бр. 480

ДИМИТРОВ А. ЕВГЕНИЕ „КАРТЕЛ“ од град Плевен се назначуа на служба при Министерството на внатрешните работи на Н. Р. Македонија и се класира во V група.

МИНИСТЕРСТВО НА НАР. ПРОСВЕТА

Согласно решењето на Министерството на народната просвета, бр. 1714 и бр. 2152 за организирани на тримесечен педагошки курсеви през летото 1946 год. за директор на истите курсеви го одредувам Ристо Проданов, директор на школата за народни учители, а за негов помошник Саржо Аврамов, чиновник при овоа министерство.

Поради заангажираноста како секретар на Околијскиот одбор на Н.Ф. го ослободувам од должност околински просветени референт — велешка околина, др. Димче Ив. Пенев.

На негово место за просветен референт на Велешка околија го назначувам Арсо Антоневски, досегашен раководител на основното училиште во гр. Валандово.

Према барањето на Министерството на просветата на Н. Р. Словенија а исто така и молбата на учителот во с. Кучково — Г. Петровска околија, Рајко Кунавер го ослободувам од должност и го ставам на разположение на Министерството на Н. Р. Словенија. Запов. бр. 326/46

Согласно решњето бр. 1715/46 год. на Министерството на просветата за организирање тримесечни педагошки курсеви за учители во шиптарските училишта, за преподаватели на истите одредувам следните лица:

1. Теља Чеља — референт при Министерството на просветата
2. Махмут Душани референт за Скопска околија
3. Јонуз Бала референт за Тетовска околија
4. Сами Ламче референт за Гостиварска околија
5. Енвер Цалуки референт за Струшка околина
6. Хикмет Касали, преподавател во Тетовската гимназија
7. Цеваир Весели, преподавател во Тетовската гимназија
8. Идриз Селими, преподавател во Гостиварската гимназија.
9. Џафер Наразани, раководител на албанското училиште во Струга.

10. Ремзи Петранику, учител во гр. Дебар.

11. Јусуф Тоди, раководител на албанското училиште во град Битола.

Горните преподаватели имаат право на хонорар од 20 дин. со више образование и 15 дин. со средно образование. Бр. 377

Согласно чл. 9 од Правилникот за организацијата и работата на курсот за времени учители одредувам Груич Владимир, професор во I машка гимназија — Скопје за пом. на директорот околу спроведување на наставата.

За чиновник во Народниот музеј — Скопје го назначувам Вучкович В. Душанка, досегашен суплент во VI женска гимназија во Белград, чин. приправник VIII гр. ставена на наше расположение со писмо бр. 11480 од 27 V 1946 год. од страна на Министерството на просветата на Н. Р. Србија.

Го ослободувам од должност Ѓеорѓи Тодоров Стојанов чиновник во просветниот оддел — Неготино, по негова молба а на негово место го назначувам Надежда Илиева Николова, родом од гр. Софија ученичка III клас гимназија, предложена од страна на окружниот просветен оддел Велес Бр. 360—27-VI-46 г.

Го ослободувам од должност по молба Нада Димитрова, преподавател во кавадарската гимназија. Ослободувањето се смета од 1 VII 1946 год.

По подадената молба под бр. 2805/46 ослободувам од должност учителот во с. Миладиновци — Мацири Трифун Т. Живков родом од с. Стапарево — срез Апатин — Војводина иго ставувам на расположение на Претседништвото на нар. скупштина на автономна Војводина — оделење за просвета, бидејќи истата е дала своето согласие да го превземе со писмо бр. 9688 од 14 XI 1945 год.

Согласно решњето на Министерството на просветата бр. 1715 за отварање на летни тримесечни курсеви за основни учители во турските училишта за преподаватели на истите одредувам следните лица:

1. Сулејманпашич Фегах, преподавател во неполната гимназија.

2. Музафер Ахмед, преподавател во неполната гимназија.

3) Мустафа Хусеин, раководител на основното училиште — Куманово.

Преподавателите имаат право на хонорар 20 дин. од час оние кои се со више и 15 дин. со средно образование

Го суспендирам од должност во интерес на службата Илија Кондов, учител во гр. Скопје

За чиновник во Министерството на народната просвета го назначувам Кирил Георгиев Узунев, учител, ставен на расположение од страна на Председателството на Нар. влада на НР Македонија — персонално оделење со писмо бр. 856 од 14-VI 1946 год.

За преподавател по македонски јазик на курсот за основни учители во гр. Скопје го одредувам Мирко Павлов, преподавател во I машка гимназија — Скопје, а Вера Нацева, преподавател во женската гимназија одредувам за преподавателка по македонски јазик на курсот за турските учители.

Илија Тодоровски, преподавател во неполната гимназија го одредувам за преподавател по македонски јазик на курсот за шиптарските учители.

Горните преподаватели имаат право на хонорар 20 динара од час.

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСУДИЕТО

Се назначува лицето Благојка П. Јаксимовска, од гр. Велес за чиновник X група во Околијскиот суд — Велес

Се ослободува од должност чиновник VII група во Околијскиот суд — Струга, лицето Благој Атанасов Калајциски, по молба, од 21 VI 45 година.

По предлог на Окружниот народен одбор — Битола за референт по општо народно просветување во охридска околија го назначувам Ристо А. Лазоски, досегашен преподавател во охридската гимназија.

Се ослободува од должност Андреја П. Милошевски, чиновник-приправник X група во Околијски суд Ресен, поради нејавувањето му на должност.

МИНИСТЕРСТВО НА НАР. ЗДРАВЈЕ

Се назначува Костадина Манческа за пом. акушерка во Здрав. станица — Крушево.

Назначението да се смета од денот на постапување.

Се назначува Спасија Попова за пом. акушерка во Град. здравна станица — Прилеп.

Назначението да се смета од денот на постапување. Бр. 485.

Се назначува Ратка Деоска за пом. акушерка во здрав. оддел при Окол. народен одбор — Прилеп.

Назначението да се смета од денот на постапување. Бр. 484.

Се назначува Николина Маркова за пом. акушерка во Здрав. станица — Штип.

Назначението да се смета од денот на постапување. Бр. 483

Се назначува Нада Димова за пом. акушерка во Градската здравна станица — Прилеп.

Назначението да се смета од денот на постапување. Бр. 482.

Се назначува Марија Михайлова за пом. акушерка во Здрав. станица Демир Хисар.

Назначението да се смета од денот на постапување. Бр. 481

Се назначува Ратка Терзановска за пом. акушерка во Држ. болница Скопје.

Назначението да се смета од денот на постапување. Бр. 481.

Се назначува Марија Ивановна за пом. акушерка во Здрав. станица — Кичево.

Назначението да се смета од денот на постапување. Бр. 480.

Се назначува Марија Спасева за пом. акушерка во Здрав. станица Царево Село.

Назначението да се смета од денот на постапување. Бр. 479

Се назначува Веса Србинова за детска сестра во Земската болница — Скопје

Назначението да се смета од денот на постапување. Бр. 479

На основа на Решението бр. 224 на Комитетот за здравјата на народното здравје — Београд

РЕШУВАМ

да се д-р Ѓеорѓиевич Светислав, лекар даде на работа во Здравствената станица Велес.

Препис од решението да се даде на Председателството на народната влада — Персонално одделение, сметководството при ова Министерство и на Окружниот народен одбор — Велес.

Се назначува Евица Јанчечкич за пом. акушерка во болницата Куманово на буџет на Окол. народен одбор — Куманово.

Назначението да се смета од денот на постапување. Бр. 478.

Се назначува Менка Вучкова за пом. детска сестра во Здравствената станица — Дебар.

Назначението да се смета од денот на постапување.

Се назначуе Љубица Ангелова за пом. акушерка во Здрав. станица при Околинскиот народен одбор — Велес.

Назначението да се смета од денот на постапување.

Се назначуе Пандора Иванова за пом. детска сестра во Здравствената станица Брод.

Назначението да се смета од денот на постапување.

Се назначуе Ленка Георгиева за пом. акушерка во Здрав. оддел при Околинскиот народен одбор — Битола.

Назначението да се смета од денот на постапување.

Се назначуе Магда Зогуvsка за пом. детска сестра во Земската болница — Скопје.

Назначението да се смета од денот на постапување.

Службени соопштења

Со решение на Министерството на внатрешните работи НРМ — Скопје, бр. 2684 од 17 јуни 1946 г. даден е отпуст од држављанството на ФНРЈ на Рамана Стаменкович род. Мацаурек од гр. Скопје со стан во Државната пивара за да поново стекне држављанство на Чехословачката република бр. 2684

Со решение на Министерството на внатрешните работи на НРМ — Скопје, бр. 2598 од 8 јуни 1946 г. даден е отпуст од држављанството на ФНРЈ на д-р инж. арх. Јан Дубави од гр. Скопје ул. 78 бр. 115 за да поново стекне држављанството на Чехословачката република. бр. 2598.

ОГЛАСЕН ДЕЛ

Судски огласи

Надежда Димитри Мојаноска, од Прилеп подне се тужба до Окружниот суд во Битола против Дими трија Мојаноски, сега во неизвесност за развод на бракот.

По оваа тужба одредена е расправа пред овој суд за ден 17 август 1946 во 8 сагот.

Како сегашното местожителство на тужениот е непознато му се одредуе за бранител Јован Алтипармаков, адвокат од Битола, кој ќе го застапа на негови разноски и опасност дури не дојде во судот или не си определи полномошник.

Број 119/46 од Окружниот суд во Битола 26 јуни 1946 г. 111 — 1—1

Тужителката Голубка К. Романова од Скопје тужи во судот Константин Романов, сега во неизвесност

За застапник на тужената страна коа е во неизвесност судот г оодредуе др. Јордан П. Стојанов, адвокат од Скопје, оки ќе го застапа на неговиот трошок и опасност.

Се повикуе тужениот да во рок од 15 дена од објавуењето во „Службен весник на Н. Р. Македонија“ се јави и го означи свој полномошник, оти во противен случај спорот ќе се реши и без негово присуство.

Гр. бр. 382/46 г. од 25 VI 46 г Од Окружниот суд гр. Скопје. 112 — 1—1

Разни огласи

ОГЛАС

На основание чл. 15, 16 и 17 од Законот за акционерните дружества и § 130 од Законот за радните, со ова даваме на јавноста.

Да е на основание донесеното решение на Управниот одбор на Задружна и Полдопривредна банка — централа Београд и на Министерството на финансииите на ФНРЈ. бр. 6794 од 19 септември 1945 год. отворена во Скопје филијала, која ќе се води под името — фирмата:

ЗАДРУЖНА И ПОЉОПРИВРЕДНА БАНКА — филијала Скопје.

а на македонски јазик.

КООПЕРАТИВНА И ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА — филијала Скопје.

На основание решението на Управниот одбор на Задружна и Полдопривредна банка — централа Белград, записник бр. 8 од 13 јуни 1846 год. банката — филијалата во Скопје ќе ја задолжуваат и потпишуваат колективно:

1) Илија А. Јаноски, управител на филијалата во Скопје.

2) Иван — Ванчо Г. Джалев, книговодител на филијалата,

3) Никола Димков Христов, касиер на филијалата.

Потпишуењето ќе стануе на следниот начин: под написаното, подпечатеното или со печатот отиснатото име на фирмата, ќе стават по двајца од горните своите потписи и тоа — управникот или неговиот заменик и еден од другите ополномоштени лица.

Филијалата на Задружна и Полдопривредна (Кооперативна и земјоделска банка во Скопје) ќе се анимира со сите оние работи, со кои се занимава и централата во Белград: таа ги кредитира селските и градските кооперации, вopште земјоделието, како и уставните кон работат со земјоделието, собира сите познати средства, првенствено од кооперативниот и земјоделскиот стопански сектори на територијата на Народна Република Македонија.

Траењето на банката е неограничено.

Своите објавленија и соопштенија банката ќе ги објавуе преку „Службениот лист“ на ФНРЈ. и „Службен весник“ на Н. Р. Македонија.

Скопје, 22. VI 1946 год.

За задружна и полдопривредна банка кооперативна и земјоделска банка филијала Скопје

полномошник Илија А. Јаноски с. р.

(По полномошно потврдено од Народниот срески суд за град Белград — 3 реон — Ов. бр. 4606/46)

ОВЛАСТЕНИТЕ ЛИЦА КЕ ПОТПИШУАТ:

1. Илија А. Јаневски — Илија А. Јаневски с. р.

2. Иван - Ванчо Т. Джалов — В. Г. Долов с. р.

3. Никола Димков Христов (п) Н. Христов с. р.

Окружниот суд во Скопје, тврди, да се: Илија А. Јаноски, Управител на филијалата во Скопје, Иван — Ванчо Г. Джалев, книговодител на истата филијала и Никола Димков Христов, касиер на истата филијала, сите во филијалата Скопје, содржанието на овој оглас, кој им се од страна насудот прочете, го признаваат за свој и на истиот сложива своерачните си потписи.

Така по Тар. бр. бр. 29, 30, 31, 32, 37 и 41 од Законот за судските такси во динари: 3.577 (три хиљади петстотини седумдесет и седум и 50/100, уништени во таксени марки на оригиналот и 63-шеесет и три динара доприносна такса заведена во дневник на бр. 647/46 год.

ОКРУЖНИ СУД — СКОПЈЕ, 27. 6—946 год. И. бр. 5/46 год.

Мали огласи

Изгубените легитимации за снабдување бр. 58422, 58419 5,8419 на Христина, Светослав Томич и книшка „К“ и легитимација за снабдување на Илија Томич, се огласуат за невалидни. 471

Војна легитимација издадена од Војното подручје во Скопје, војна легитимација издадена од штабот на 42 дивизија, Уверење за братство и единство II ред издадено од Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, објава за слободно влагање во Аеродромот — Скопје сите на име Марио Педрони, капетан на југословенската армија — се изгубени и ги огласуам за невалидни. **Марио Педрони — 472**

Изгубено е Овластително бр. 1460 Р. бр. IV 8 и 9 на име Тодор Костов Џуцев од Велес, и се огласуе за невалидни. 473

Овластително бр. 9850 Р. бр. IV 1016 на име Благоја Тодоров Џуцев од Скопје е изгубено и се огласуе за невалидно. 474

Книшка „К“ на Томо Ефремов Андреевски од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 475

Книшка „К“ бр. 05837 на Никола Боцевски од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 476

Легитимација за снабдување бр. 40908 на Рада Зекманова, е изгубена и се прогласуе за невалидна. 477

Легитимација за снабдување бр. 42247 на Симеон Трајков Ангеловски од Скопје, е изгубена и се прогласуе за невалидна. 478

Книшка „К“ бр. 5883 на Марија Герасимова од Скопје, е изгубена и се прогласуе за невалидна. 479

Признаница на 35.000 лева бр. 970 на Јасен Ризван од с. Млике—призренско, е изгубена и се прогласуе за невалидна. 480

Признаница на 34.000 лева бр. 967 на име Бајрам Мислим Биелим од с. Млике—призренско, е изгубена и се прогласуе за невалидна. 481

Легитимации за снабдување бр. 41846, 41847, 41848, 41849 на име Миља, Вера, Љубица, Стефан—Матев, ги огласуам за невалидни. Михаил Матев 482

Книшка „К“ бр. 18834 на Исак Каиро од Скопје е изгубена и се прогласуе за невалидна. 483

Легитимација за снабдување бр. 55478 на Абедин Таир од Скопје, е изгубена и се прогласуе за невалидна. 484

Изгубени се купон „Г“ на име Петко Теофилов Јосифов и Цвета Теофилова Јосифова, од Скопје. Се прогласуат за невалидни. 485

Кукјен лист и три потврди за примање на пријави, на име: Симон, Виктор и Јаки-Гулија од Скопје, изгубени се и се прогласуат за невалидни. 486

Легитимација за снабдување бр. 69988 на Реџеп Јашар од Скопје е изгубена и се прогласуе за невалидна. 487

Книшка „К“ на Илија Стефанов Блажов од Скопје, е изгубена и се прогласуе за невалидна. 488

Легитимација за снабдување бр. 50255 на Азисе Мерџан Мустафа од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 489

Книшка „К“ на Абдураман Ејуп Ибраим од Скопје, е изгубена и се прогласуе за невалидна. 490

Легитимација за снабдување бр. 36205 на Димитрије Јанкуловски, од Скопје, е изгубена и се прогласуе за невалидна. 491

Потврда за примање пријава на Илија Јахнем, од Скопје, е изгубена и се прогласуе за невалидна. 492

Легитимација за снабдување и книшка „К“ на Курије Елмазова од Скопје, се изгубени и се прогласуат за невалидни. 493

Книшка „К“ бр. 39751 на Абдула Хали Сејдов од Скопје, е изгубена и се прогласуе за невалидна. 494

Купон „Г“ на Илина Б. Аврамова од Скопје, е изгубена и се прогласуе за невалидна. 495

Книшка „К“ на Бајрам Емрулов и легитимација за снабдување на Хази Емрулов од Скопје, се изгубени и се прогласуат за невалидни. 496

Книшка „К“ бр. 991 на Трпко Коцев Христовски од Скопје, е изгубена и се прогласуе за невалидна. 497

Купон „Р1“ и 6 купони „Г“ на име: Бејтула, Фе-крие, Азбие, Бајрам Азиз и Зифија — Бајрамови, од Скопје, се изгубени и ги прогласуам за невалидни. Бејтула Бајрам. 498

Изгубени се легитимација за снабдување бр. 29372 и купон „Г“ на Кирил Митев од Скопје и лична карта број 13403 на Загорка Митева од Скопје. се огласуат за невалидни. 499

Кукјен лист и три потврди за примени пријави на име Димитар Иванов, Евредика Иванова и Сика Самарџиева, се изгубени и се огласуат за невалидни. 500

Купон „Г“ на име Горица Трајанова, Милошева, Душко Трајанов Милошев, Костадинка Трајанова Милошева, Цветана Радомирова, Илич и Слободан Радомиров Илич, се изгубени и ги огласуам за невалидни. 501

Горица Трајанова 301

Легитимација за снабдување бр. 01778 на Стеван Кучи од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 302

Објава за патување на име Марија Митич од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 303

Легитимација за снабдување бр. 3128 и купон „Г“ на Гого Ивановски од Скопје, се изгубени и се прогласуат за невалидни. 304

Изгубените легитимации за снабдување бр. 16991 и 16992 на Милица и Надежда Барбароски, од Скопје, се огласуат за невалидни. 305

Купон „Г“ на Мухарем, Кермен, Бегуна, Ариф Јусуфови и книшка „К“ на Мухарем Јусуфов од Скопје се изгубени и ги огласуат за невалидни. 306

Војна буква, пленичко право и Заклучение за војна штета на Мурто Еипов од с. Држилово и Заклучение за војна штета на име Демир Сејфос од с. Држилово, се изгубени и ги прогласуам за невалидни. 307

Мурто Еипов 307

Легитимација за снабдување број 06134 на Менка Г. Трендафилова од Скопје, се огласуе за невалидна. 308

Книшка „К“ број 1084 на Никола Перков од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 308

Потврда за примање пријава на име Киро Георгиев Живковски од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 309

Легитимација за снабдување на Кјамил Ибраим Јузбаша од Скопје, е изгубена и се прогласува за неваљидна. 310

Книшка „К“ и лична карта на име Нада Богданова Блажева од Скопје и легитимација за снабдување на Борка Богданова Блажева од Скопје, се изгубени и се огласуваат за неваљидни. 311

Изгубени се пријави на име Адем Митерва. Асибе и Несибе Расимови од Скопје. Ги прогласувам за неваљидни.

Адем Расим Зејнел 312

Легитимација за снабдување бр. 3954 на Изет Касинов од Скопје, е изгубена и се огласува за неваљидна. 313

Изгубена легитимација за снабдување бр. 02371 на Лепосавин Трајкович од Скопје, се огласува за неваљидна. 314

Изгубена легитимација за снабдување бр. 4979 на Николај Калинков од Скопје, се огласува за неваљидна. 315

Изгубена легитимација за снабдување на име Бранислава и Јелена Гјурич, карта „Д-1“ на Биљана Грчич, легитимација за снабдување книшка „К“ бр. 926 и купон „Р-2“ и кооперативна книшка на Властимир Грујич се огласуваат за неваљидни. 316

Изгубена пријавна потврда на име Божин Јанчев Стојчев од Скопје, се огласува за неваљидна. 317

Изгубена книшка „К“ бр. 9321 на Косте Минев Крстевски од Скопје, се огласува за неваљидна. 318

Изгубена легитимација за снабдување бр. 0419 на Рада Стојанова од Скопје, се огласува за неваљидна. 319

Легитимација за снабдување бр. 01671 на Невена Симеонова Антонова од Скопје, е изгубена и се огласува за неваљидна. 320

Изгубена книшка „К“ бр. 65558 на Јосиф Жичковски, се огласува за неваљидна. 321

Легитимација за снабдување на Иван Коробан е изгубена и се огласува за неваљидна. 322

Членска книшка за кооператива „Елинство“ бр. 1030, купон „Г“ и книшка „К“ бр. 20406 на Милан Јопланов Арсовски од Скопје, се изгубени и се огласуваат за неваљидни. 323

Книшка „К“ бр. 7470 на Мухарем Рамадан Белитов од Скопје, е изгубена и се прогласува за неваљидна. 324

Потврда за примање пријава на Димитар Трајков Глигорчев од Скопје, е изгубена и се прогласува за неваљидна. 325

Купон „Г“ на Методија Греков и Вера Грекова од Скопје, се изгубени и се прогласуваат за неваљидни. 326

Пријава на Азис Адемев Зејнел од Скопје, е изгубена и се огласува за неваљидна. 327

Изгубената книшка „К“, куќен лист и потврда за примање пријава на Петра Трајчева Трајанов — се прогласува за неваљидна. 328

Легитимација за снабдување бр. 20928 на Петра на Христова од Скопје, е изгубена и се прогласува за неваљидна. 329

Книшка „К“ бр. 13968 на Јусуф Илриз Шакир од Скопје, е изгубена и се огласува за неваљидна. 330

Потврда за примање пријава на Срмена Спасова Крстева од Скопје, е изгубена и се прогласува за неваљидна. 331

Потврда за кримање пријава на Душан Иванов Стојановски од Скопје, е изгубена и се прогласува за неваљидна. 332

Легитимација за снабдување на Фаик Исмаил Хајдаров од Скопје, е изгубена и се прогласува за неваљидна. 333

Изгубени се 6 купони „Г“, 8 легитимации за снабдување, 2 купона „Д-2“, купон „Д-1“ и книшка „К“. Ги огласувам за неваљидни.

Славе Николов Наумов 334

Пријава на име Милорад Панев е изгубена и се огласува за неваљидна. 335

Објава 1108/45 издадена од градски одбор Охрид, е изгубена и ја огласувам за неваљидна. Викторија А. Филипова 336

Изгубената потврда за примање пријава на Катарина Перлштајн се прогласува за неваљидна. 337

Изгубени се две пријави на име Ружа Чретнаковска и Спасе Чретнаковски од Скопје, се прогласуваат за неваљидни. 338

Војна легитимација на Михајловски Трајче од с. Летовци — скопско е изгубена и се прогласува за неваљидна. 339

Потврда за предавање кожи во државни магацин Котекс, бр. 3034 на иума од 693 динари на официрска менза В. П. 523, е изгубена и се прогласува за неваљидна. 340

Книшка „К“ на Глигор Теофилов Минов од Скопје, е изгубена и се прогласува за неваљидна. 341

Изгубени се 17 купони „Г“ и книшка „К“ и ги прогласувам за неваљидни.

Хашем Адем Раим 342

Изгубени се три пријави на Димитар, Цвета и Ратко Икономови од Скопје. Ги прогласувам за неваљидни.

Димитар Икономов 343

Изгубениот купон „Г“ на име Спасо Илиев Димитров од Скопје, се огласува за неваљиден. 344

Изгубената книшка „К“ на име Антониј Алексеев Свелов од Скопје, се огласува за неваљидна. 345

Потврда за примање пријава на Петар Кондратенко од Скопје, е изгубена и се прогласува за неваљидна. 346

Книшка „К“, легитимација за снабдување и потврда за примање пријава на Александар Величков Стевков и легитимација за снабдување на Вера и Павлина Велчкови од Скопје, се изгубени и ги прогласувам за неваљидни.

Александар Стевков 347

Легитимација за снабдување на Ѓорѓи Иванов Ацев од Скопје, е изгубена и се огласува за неваљидна. 348

Потврда за примање на пријава на Мицкоски Т. Живко од Скопје, е изгубена и се огласува за неваљидна. 349

Книшка „К“ на Шериф Таир од Скопје, е изгубена и се огласува за неваљидна. 350

Книшка „К“ Султана Дамјанова од Скопје, е изгубена и се огласува за неваљидна. 351

Книшка „К“ на Зиберов Идриз Азиров од Скопје, е изгубена и се огласува за неваљидна. 352

Легитимација за снабдување бр. 13227, 13228, 13230 на Јордан, Наталија и Загорка Јаневи, од Скопје, се изгубени и ги прогласувам за неваљидни. 353

- Купон „Г“ и легитимација за снабдување бр. 56922 на Горица Василева, од Скопје, се изгубени и се огласуат за невалидни. 354
- Легитимација за снабдување бр. 24676 на Дудија Хамид Ибраимова од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 355
- Легитимација за снабдување бр. 27164, 27165, 27166 на име Мути, Ремзија и Неџимија Бекирови, од Скопје, се изгубени и ги прогласувам за невалидни. 356
- Потврда за примање на пријава на име Мицко Тодев Трбовски од Скопје, е изгубена и се прогласуе за невалидна. 357
- Изгубените легитимации за снабдување на име Јаја Усеин Етем, книшка „К“ и легитимација за снабдување на име Јашар Јаја Усеин, се огласуат за невалидни. 358
- Изгубената книшка „К“ на име Тодор Бонев Георгиев од Скопје, се огласуе за невалидна. 359
- Изгубената книшка „К“ бр. 306 на име Рафе Киров Георгиевски од Скопје, се огласуе за невалидна. 360
- Изгубената војна книшка бр. 291247 на име Божидар Тодорович од Скопје, се огласуе за невалидна. 361
- Изгубените легитимација за снабдување, купон „Г“ и потврда за примање на пријава на име Методи Сотироски, се огласуат за невалидни. 362
- Изгубените легитимација за снабдување купон „Г“ и потврда за примање пријава на име Перо Јовановски од Скопје се огласуат за невалидни. 363
- Изгубената книшка „К“ бр. 8680 на име Ангел Гочев од Скопје, се огласуе за невалидна. 364
- Изгубените книшка „К“ и кукјен лист на име Асан Муарем Мустафа од Скопје, се огласуат за невалидни. 365
- Изгубените купон „Г“, венчаница и пријавна потврда на име Иван Филипов Стојаноски од Скопје, се огласуат за невалидни. 366
- Изгубените кукјен лист и пријавна потврда на име Ајрие Рушид Емруло од Скопје, се огласуат за невалидни. 367
- Изгубените книшка „К“ на Таире Муртезам и легитимација за снабдување на Таире. Имен. Гулсии и Иофет Ибранмови од Скопје ги огласувам за невалидни. 368
Таире Муртезам
- Изгубените: објава, синдикална книшка, пријава од милицијата во Нови Сад, потврда од претпријатието „Пољострој“ на име Бороевиќ Ранко од Нови Сад, се огласуат за невалидни. 369
- Изгубениот кукјен лист на име Селим Азил Олимов од Скопје, се огласуе за невалиден. 370
- Изгубената легитимација за снабдување на Мире Доневски од Скопје, се огласуе за невалидна. 371
- Легитимација за снабдување бр. 0014 на Михајловски Ѓеоргиев Владимир од Скопје, е изгубена и се прогласуе за невалидна. 372
- Изгубената книшка „К“ на Димитрија Сентно Зографија од Скопје се прогласуе за невалидна 373
- Легитимација за снабдување бр. 46108 на Стојан Лазаров Бошковски од Скопје е изгубена и се прогласуе за невалидна. 374
- Изгубеното школско свидетелство го огласувам за невалидно.
Георги Дунговски — Берово 375
- Војна книшка бр. 607 на Лазар Трифуновски е изгубена и се огласуе за невалидна. 376
- Легитимација за снабдување бр. 37007 на Стојна Трајкова Трпева од Скопје е изгубена и се огласуе за невалидна. 377
- Пријава на Усеинов Зејнел од Скопје е изгубена и се огласуе за невалидна. 378
- Книшка „К“ бр. 1200 на Коста Стефанов од Скопје е изгубена и се огласуе за невалидна. 379
- Легитимација за снабдување бр. 65401 на Велко Тодоров Илиев од Скопје е изгубена и се огласуе за невалидна. 380
- Легитимација за снабдување бр. 40208 на Параскева и Љубица Јованова се изгубена и ги огласувам за невалидни. 381
- Легитимација за снабдување бр. 72729 на Бекио Мемедовски од Скопје се огласуе за невалидна. 382
- Легитимација за снабдување на Тодор Талевски од Скопје е изгубена и се огласуе за невалидна. 383
- Книшка „К“ купони Р1 и „Г“ и крштеница на Бајрам Муџтаfliја од Скопје се изгубени и се огласуат за невалидни. 384
- Легитимација за снабдување бр. 53466 на Милка Костадинова од Скопје е изгубена и се огласуе за невалидна. 385
- Изгубена книшка „К“ на Лена Христова Шекринова се огласуе за невалидна. 386
- Пријава и легитимација за снабдување на Руди Жибрид се изгубени и се огласуат за невалидни 387
- Потврда за примање пријава на Михаил Чурандра е изгубена и се огласуе за невалидна. 388
- Изгубениот купон „Г“ на име Георги Балкански од Скопје се огласуе за невалиден. 389
- Изгубената пријава на име Емине Мемедова Ашова од Скопје се огласуе за невалидна. 390
- Изгубената пријава на име Коста Н. Кочевски од Скопје се огласуе за невалидна. 391
- Изгубената легитимација за снабдување бр. 68812 и Косто Даовски од Скопје се огласуе за невалидна. 392
- Изгубената пријава на име Јован Димитров Трајчев од Скопје се огласуе за невалидна. 393
- Изгубената книшка „К“ бр. 48728 пет легитимации за снабдување бр. 48728, 48727, 48726, 48725, 48724 и четири купона „Г“ стари на име Боце, Доца, Милан, Спасена и Марија Ангелоска од Скопје се огласуат за невалидни. 394
- Изгубената легитимација за снабдување бр. 69549 на име Цепоски Александар од Скопје се огласуе за невалидна. 395
- Изгубената пријава издадена од III реон на Решат Абдула Мутафиев од Скопје се огласуе за невалидна. 396
- Изгубената легитимација за снабдување бр. 4246 на Магда Софрониева од Скопје се огласуе за невалидна. 397
- Изгубената легитимација за снабдување бр. 52536 на Мустафа Неџип Ешерев од Скопје се огласуе за невалидна. 398

- Изгубена книшка „К“ на Коца Тасева од Скопје се огласуе за невалидна. 399
- Потврда пријава на Јован Стоилков Тасев се изгубени и се огласуат за невалидни. 400
- Потврдна пријава на Богоичу Емица Богоевски изгубена и се огласуе за невалидна. 401
- Пријавни лист на Сава Ангелова и легитимација за снабдуење на Кирил Ангелов се изгубени и се огласуат за невалидни. 402
- Пријавни лист на Сава Ангелова и легитимација за снабдуење на Кирил Ангелов се изгубени и се огласуат за невалидни. 403
- Легитимација за снабдуење на Благона и Стојан Илиевски се изгубени и се огласуат за невалидни. 404
- Пријавна потврда на Идриз Осман Абаз е изгубена и се огласуе за невалидна. 405
- Легитимација за снабдуење на Коста Јовчевски е изгубена и се огласуе за невалидна. 406
- Легитимација за снабдуење на Јелица Васева Димишкова е изгубена и се огласуе за невалидна. 407
- Книшка „К“ на Абдула и Чами Асан Ибраимови е изгубена и се огласуе за невалидна. 408
- Лична карта, потврда за платен порез и книшка за обављање трговине на Томе Милошевски се изгубени и се огласуат за невалидни. 409
- Пријавни лист на Стефан и Јелица Лазареви е изгубен и се огласуе за невалидни. 410
- Легитимација за снабдуење бр. 35485 на Стојанка Милетич е изгубена и се огласуе за невалидна. 411
- Кукџен лист на Јулка Јорданова Домазетова е изгубена и се огласуе за невалидна. 412
- Книшка „К“ и легитимација за снабдуење на Владимир Апостолов Танушовски се изгубени и се огласуат за невалидни. 413
- Полицејска пријава на Борис Георгиев Арсов е изгубена и се огласуе за невалидна. 414
- Легитимација за снабдуење на Кадри, Абдусеми и Бекир Мемедови се изгубени и се огласуат за невалидни. 415
- Книшка „К“ на Јаким Петровски е изгубена и се огласуе за невалидна. 416
- Книшка „К“ на Ибраим Абдула и легитимација за снабдуење и купон „Г“ на Мемд и Јудовер Абдула се изгубени и се огласуат за невалидни. 417
- Книшка „К“ на Никола Петрушев е изгубена и се огласуе за невалидна. 418
- Книшка „К“ на Илија Трипунов е изгубена и се огласуе за невалидна. 419
- Легитимација за снабдуење бр. 508 на Миле Петров е изгубена и се огласуе за невалидна. 420
- Пријава на Ајет Бакирушит е изгубена и се огласуе за невалидна. 421
- Пријавна потврда на Гоце Костов е изгубена и се огласуе за невалидна. 422
- Буквица, објава и членска синдикална книшка и декларација од водни синдикат се изгубени и се огласуат за невалидни. 423
- Легитимација за снабдуење на Трпко Минов Блажев е изгубена и се огласуе за невалидна. 424
- Легитимација за снабдуење бр. 18661 а купон „Г“ се изгубени — ги огласуам за невалидни — Ајдеров Неџип. 425
- Изгубена потврда за прием на пријавни лист ја огласуам за невалидна — Сулејман Асан. 426
- Изгубената легитимација за снабдуење ја огласуам за невалидна — Фатиме Камил. 427
- Изгубената потврда за прием на пријава ја огласуам за невалидна — Вукан И. Божинов. 428
- Изгубената домаќинска книшка ја огласуам за невалидна — Назим Бакиева. 429
- Изгубената домаќинска книшка е огласуам за невалидна — Ајдер Ајет Асен. 430
- Лична карта, книшка „К“ и пријавница на Илија Велков, се изгубени и се огласуат за невалидни. 431
- Пријава на Љуба Петрова Тошева е изгубена и се огласуе за невалидна. 432
- Лична карта на Кирчо Неделков Велкоски, е изгубена и се огласуе за невалидна. 433
- Пријава на Перса Лазова Тасова, е изгубена и се огласуе за невалидна. 434
- Изгубените купони „Г“ на Јонче Фотев, Александар Мартиноски, Рашко Рашировски, Ванчо Казанџиски и легитимација за снабдуење на Олга Арсова, ги огласуам за невалидни. 435
- Пријавница на Хрисула Н. Костова, е изгубена и се огласуе за невалидна. 436
- Легитимација за снабдуење бр. 62224 на Отович Милан, е изгубена и се огласуе за невалидна. 437
- Пријава на Ристо и Калина Блажеви Димитрови се изгубени и се огласуат за невалидни. 438
- Пријавница на Борис Андреев е изгубена и се огласуе за невалидна. 439
- Лична карта, книшка „К“, воени документи и кукџени лист на Паскал Тодоров Петров и Ангелина Тодорова Петрова се изгубени и се огласуат за невалидни. 440
- Пријавница на Спиро Стојковски е изгубена и се огласуе за невалидна. 441
- Книшка „К“ на Хамди Нухи Мехмед е изгубена и се огласуе за невалидна. 442
- Позвола за времено остануење издадена од Министерството на внатрешните работи под бр. 14375 на Чедо Божинов се изгубени и се огласуат за невалидни. 443
- Пријава на Полжисена М. Диковска, е изгубена и се огласуе за невалидна. 444
- Пријава на Глигор Алексие Христов од Скопје е изгубена и се огласуе за невалидна. 445
- Платна книшка на Туровиќ Драгутин се огласуе за невалидна. 446
- Легитимација за снабдуење бр. 60365 на Раде Илиевски од Скопје е изгубена и се огласуе за невалидна. 447

Купон „Г“ и легитимација а снабдуење бр. 17097 на Трипун Петровски е изгубена и се огласуе за невалидна. 448

Пријавна потврда на Нешо Ивановски е изгубена и се огласуе за невалидна. 449

Книшка „К“, легитимација за снабдуење, пријавна потврда на Иван Симка и Кочко Богданов и крштелното на Кочко Богданов се изгубени и се огласуат за невалидни. Иван Богданов 450

Легитимација за снабдуење на Коста Томов Павлов е изгубена и се огласуе за невалидна. 451

Легитимација за снабдуење на Веселинка Христова е изгубена и се огласуе за невалидна. 452

Легитимација за снабдуење на Трајан Антов Трајков е изгубена и се огласуе за невалидна. 453

Легитимација за снабдуење на Евра Апостолова е изгубена и се огласуе за невалидна. 454

Книшка „К“ бр. 4062 на Хасип Муртезан е изгубена и се огласуе за невалидна. 455

Пријавна потврда на Рамиз Рамадан Ибраимова е изгубена и се огласуе за невалидна. 456

Книшка „К“, легитимација за снабдуење на Алекса, Зора и Александра Сколови се изгубени и ги огласуат за невалидни. 457

Пријавна потврда на Лоренц Симонов Павловски е изгубена и се огласуе за невалидна. 458

Пријавна потврда на Џон Јоз Домика е изгубена и се огласуе за невалидна. 459

Легитимација за снабдуење бр. 64564 Ешреф Анет е изгубена и се огласуе за невалидна. 460

Книшка „К“, легитимација за снабдуење, лична карта на Павлина Алексова купон Р-1 на Глигор, купон Р-2 легитимација за снабдуење на Благоја Ачевски се изгубени и се огласуат за невалидни. Павлина Алексова 461

Кукјен лист и пријавна потврда Антон Стојков од Скопје се изгубени и се огласуат за невалидни. 462

Легитимација за снабдуење, книшка „К“ и лична карта на Томас Јашар Агушовски се изгубени и се огласуат за невалидни. 463

Пријавница на Саид Ибраим е изгубена и се огласуе за невалидна. 464

Пријавница на Усаин Мемед Ашовски е изгубена се огласуе за невалидна. 465

Легитимација за снабдуење бр. 7288 и 7287 на Цвета Настова и Велика се изгубени и се огласуат за невалидни. 466

Пријава на Бранко Варев Поповски е изгубена и се огласуе за невалидна. 467

Легитимација за снабдуење бр. 18975 и 18976 на име Љубица и Павле Трајковски од Скопје се изгубени и ги прогласуам за невалидни. Павле Трајковски 468

Потврда за примање на пријава на Благоја Илиев Димитровски од Скопје е изгубена и се прогласуе за невалидна. 469

СОДРЖАЈ

Број	Стр.
222	Решение за дневниците, за службени патуења — — — — —
223	Закон за ополномоштуење владата на Народната Република Македонија за заклучуење зајмови — — — — —
224	Закон за давање на државна гаранција — 201
225	Решение за изменење т. 2 чл. 15 од Правилникот за рачнуење и наплатуење на бол. трошкови — — — — —
226	Решение на Мин. на трг. и снаб. — — — 202
227	Напатствие за продажба на нетипизираниите стоки во Н. Р. М. — — — — —
228	Наредба на Мин. на нар. здравје за преглед на болни — — — — —
229	Наредба на Мин. на нар. здравје за соработуење со војните микроскотисти — — — — —
230	Решение за промет со српки и коси — — — — —
231	Правилник за работа на лицата осудени на присилна работа — — — — — 206
232	Решенија од персонален карактер на Министерствата: внатрешни работи, народна провета и народно здравје — — — — — 208—210